

(3) Në procesverbalin nga paragrafi (2) të këtij neni përcaktohet mënyra në të cilën do të largohen pasojat nga kundërvajtja, si dhe mënyra e tejkalimit të pasojave nga kundërvajtja e kryer.

(4) Kur kryerësi i kundërvajtjes paraqitet person juridik, procesverbali dhe urdhër pagesa kundërvajtëse e nënshkruan personi përgjegjës ose person i autorizuar prej tij.

(5) Inspektori për kulturë është i obliguar të mbajnë evidencë për urdhër pagesa e lëshuara kundërvajtëse dhe për epilugun e procedurave të ngritura.

(6) Në evidencën nga paragrafi (5) të këtij neni mblidhen, përpunohet dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi, selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës kundërvajtëse e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.

(7) Të dhenat personale nga paragrafi (6) të këtij neni ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.

(8) Ministri e përcakton formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës kundërvajtëse."

#### Neni 11

(1) Personave të cilët deri në ditën e fillimit të zbatimit të dispozitave nga nenet 2,3 dhe 4 të këtij ligji, kanë marrë titull profesional në pajtim me Ligjin për të mira audiovizuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11 dhe 51/11), titulli i marrë u pranohet në pajtim me këtë ligj.

(2) Procedurat për marrjen e titujve profesionale të filluara sipas dispozitave që kanë vlejtur para fillimit të zbatimit të dispozitave nga nenet 2,3 dhe 4 nga ky ligj, do të mbarohen sipas Ligjit për të mira audiovizuale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 47/11 dhe 51/11).

#### Neni 12

Akti nënligjor nga neni 4 nga ky ligj do të miratohet në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, kurse akti nënligjor nga neni 10 paragrafi (8) nga ky ligj do të miratohet në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 13

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë" kurse dispozitat nga nenet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2016.

#### 4451.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### УКАЗ

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4012/1  
27 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 и 129/15) во член 15 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 точките 1) и 2) на овој член, осигуреникот кој е во работен однос или е самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, остварува надоместок на плата без здравственото осигурување да траело најмалку шест месеци непрекинато пред настапување на случајот и без уплата на придонесот за задолжително осигурување за периодот за кој е ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“

#### Член 2

Во член 52 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, осигуреникот кој е во работен однос или е самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ги остварува правата од задолжителното здравствено осигурување без уплата на придонесите, за периодот за кој е ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“

Ставот 5 станува став 6.

#### Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM**  
**SHËNDETËSOR**

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 dhe 129/15) në nenin 15 shtohet paragrafi i ri 5 si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 pikat 1) dhe 2) të këtij neni, i siguruari që është në marrëdhënie pune apo është person i vetëpunësuar si zëvendësim për punëtor që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes dhe për të cilën është përcaktuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, realizon kompensim të rrogës pa sigurim shëndetësor të zgjasë së paku gjashtë muaj pandërprerë para ndodhjes së rastit dhe pa arkëtim të kontributit për sigurim të detyrueshëm për periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Neni 2

Në nenin 52 pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

"Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, i siguruari që është në marrëdhënie pune apo është person i vetëpunësuar si zëvendësim për punëtor që shfrytëzon pushim të lindjes nga puna për periudhën derisa zgjatë pushimi i lindjes dhe për të cilën është përcaktuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, realizon të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor pa arkëtim të kontributeve, për periudhën për të cilën është liruar nga pagesa e kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social."

Paragrafi 5 bëhet paragraf 6.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**4452.**

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август 2015 година.

Бр. 08-4013/1  
27 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗА К О Н**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), во членот 305 став (1) во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од став (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Ставот (3) зборовите: „4.000 до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 900“.

Ставовите (4) и (5) се бришат.

Ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „износ од 1.000 до 1.300 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во став (2) на овој член“.

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (5) и (6).

Член 2

Во членот 306 став (1) во воведната реченица зборовите: „3000 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (5) зборовите: „управна мерка“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна санкција“, а зборовите: „до 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „од три месеци до една година“.

Член 3

Во членот 307 став (1) во воведната реченица зборовите: „2 500 до“ се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

Во ставот (3) зборовите: „20.000 до“ се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од став (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“